

## ПРЕДЛОГ -О Д Л У К А

за утврдување испитни термини во есенскиот, зимскиот и летниот испитен рок за студентите на ФЗНХ во состав на УКИМ во Скопје во учебната 2021/2022 година

### Член 1

Студентите имаат право да ги полагаат испитите по предметните програми во рамките на: есенскиот, зимскиот и летниот испитен рок. Испитните рокови траат најмалку 3 недели.

### Член 2

Редовните и вонредните студенти од прва до четврта година, студентите кои имаат презапишано четврта година по прв или неколку пати (апсолвенти) на прв циклус студии, како и студентите на втор циклус студии, можат да ги полагаат испитите по предметните програми во следниве редовни испитни сесии во учебната 2021/2022 година, и тоа:

1. Прва испитна сесија, која ќе трае од **17 јануари до 11 февруари 2022 година;**
2. Втора испитна сесија, која ќе трае од **30 мај до 1 јули 2022 година;**
3. Трета испитна сесија, која ќе трае од **22 август до 16 септември 2022 година.**

### Член 3

На студентите кои имаат презапишано четврта година по прв или неколку пати (апсолвенти) на сите студиски програми на прв циклус студии и на студентите на втор циклус студии кои имаат запишано и заверено втор на едногодишни и двегодишни студии, односно трет или четврти семестар на двегодишни студии на Факултетот за земјоделски науки и храна во состав на УКИМ во Скопје во учебната 2021/2022 година, а ги исполниле условите и обврските предвидени според студиската програма и правилата на студирање на ФЗНХ, им се одобрува да ги полагаат испитите по предметните програми во следниве дополнителни испитни термини во есенскиот, зимскиот и летниот испитен рок во учебната 2021/2022 година:

1. Октомвриски испитен (дополнителен) термин, кој ќе трае од **12 до 29 октомври 2021 година;**
2. Ноемвриски испитен (дополнителен) термин, кој ќе трае од **12 до 30 ноември 2021 година;**
3. Декемвриски испитен (дополнителен) термин, кој ќе трае од **13 до 30 декември 2021 година;**
4. Мартовски испитен (дополнителен) термин, кој ќе трае од **14 до 31 март 2022 година;**
5. Априлски испитен (дополнителен) термин, кој ќе трае од **11 до 29 април 2022 година;**
6. Мајски испитен (дополнителен) термин кој ќе трае од **11 до 27 мај 2022 година;**

Надоместокот за пријавување на испитите за студентите од член 3, во дополнителни испитни термини во есенскиот, зимскиот и летниот испитен рок изнесува 400,00 денари за полагање на секој испит на една предметна програма.

### Член 4

На студентите кои имаат запишано втора, трета и четврта година на прв циклус студии на сите студиски програми на Факултетот за земјоделски науки и храна во состав на УКИМ во Скопје во учебната 2021/2022 година, а ги исполниле условите и обврските предвидени според студиската програма и правилата на студирање на ФЗНХ, им се одобрува да ги полагаат испитите по предметните програми во следниве дополнителни испитни термини во есенскиот, зимскиот и летниот испитен рок во учебната 2021/2022 година:

1. Октомвриски испитен (дополнителен) термин, кој ќе трае од **12 до 29 октомври 2021 година;**
  2. Декемвриски испитен (дополнителен) термин, кој ќе трае од **13 до 30 декември 2021 година;**
  3. Мартовски испитен (дополнителен) термин, кој ќе трае од **14 до 31 март 2022 година;**
  4. Мајски испитен (дополнителен) термин, кој ќе трае од **11 до 27 мај 2022 година;**
- 
-

Надоместокот за пријавување на испитите за студентите од член 4, во дополнителни испитни термини изнесува 400,00 денари за полагање испит на една предметна програма.

#### Член 5

На студентите кои имаат запишано втор семестар на сите студиски програми на Факултетот за земјоделски науки и храна во состав на УКИМ во Скопје во учебната 2021/2022 година, а ги исполниле условите и обврските предвидени според студиската програма и правилата на студирање на ФЗНХ, им се одобрува да ги полагаат испитите по предметните програми во следниве дополнителни испитни термини во учебната 2021/2022 година:

1. Мартовски испитен (дополнителен) термин, кој ќе трае од **14 до 31 март 2022 година**;
2. Мајски испитен (дополнителен) термин, кој ќе трае од **11 до 27 мај 2022 година**;

Надоместокот за пријавување на испитите за студентите од член 5, во дополнителни испитни термини изнесува 400,00 денари за полагање испит на една предметна програма.

#### Член 6

Наставниците доставуваат по два термина во редовните испитни рокови на Факултетот за земјоделски науки и храна во состав на УКИМ во Скопје, односно по еден термин за дополнителните испитни рокови предвидени со членот 3, 4 и 5 од оваа Одлука. Наставниците ги внесуваат оценките во индекс и пријава согласно термините утврдени во член 3, 4 и 5 и согласно датумот на реализираниот испит објавен на огласната табла на ФЗНХ.

#### Член 7

Од плаќањето на надоместок за полагање испити од членот 3, 4 и 5 се ослободени студентите (посебни категории на лица) кои се опфатени со Законот за високото образование и одлуки на органите на Универзитетот и Факултетот.

#### Член 8

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а истата ќе се објави на огласната табла на Факултетот.

**Д Е К А Н,**

**Проф. д-р Вјекослав Танасковиќ**

---

---